

ЗАПИСНИК

Од одржаната 29-та вопредна седница на Советот на општина Пробиштип

На ден 07.04.2011 година со почеток во 13.00 часот Советот на општина Пробиштип ја одржа 29-та вопредна седница на Советот на општината во присуство на 13 членови на Советот со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Одлука за прогласување на 08.04.2011 година-како ден на жалост на општина Пробиштип;
2. Одлука за доделување на еднократна парична помош на фамилиите на загинатите и повредени во сообраќајната незгода која се случи на ден 06.04.2011 година на излезот од Злетово;

По повод немилиот настан кој се случи на 06.04.2011 година на излезот од Злетово во месност, викана „Коритница“, беше одржана вопредна седница на која најпрво се одаде почит на трагично загинатите со едноминутно молчење.

Точка 1

Одлука за прогласување на 08.04.2011 година-како ден на жалост на општина Пробиштип

Претседателот на Советот- Ранко Давитков предложи 08.04.2011 година да биде прогласен како ден на жалост на општина Пробиштип.

Советот едногласно со 13 гласа ЗА го усвои предлогот и 08.04.2011 година го прогласи како ден на жалост на општина Пробиштип.

Беше формирана две делегации составена од членовите на Советот за оддавање на почит на трагично загинатите и тоа прва делегација составена од следниве членови: Ранко Давитков, Горан Шремов, Стојанче Зафиров, Саше Станковски, Драган Анастасов и Сашка Монеvsка, и втора делегација од членовите: Ранко Давитков, Драган Анастасов, Маргарета Ангеловиќ, Наталија Ѓеколова, Страшко Милошевски и Марјан Досев.

Точка 2

Одлука за доделување на еднократна парична помош на фамилиите на загинатите и повредени во сообраќајната незгода која се случи на ден 06.04.2011 година на излезот од Злетово

Претседателот на Советот-Ранко Давитков предложи на фамилиите на трагично загинатите и на повредениот да им се додели еднократна парична помош во висина од 15.000 денари.

Советот едногласно со 13 гласа ЗА го усвои предлогот на фамилиите на трагично загинатите и на повредениот од сообраќајната незгода да им се додели еднократна парична помош во висина од 15.000 денари.

Отако дневниот ред беше исцрпен седницата заврши.

Записничар
Анкица Ѓеноvsка

Претседател на Советот на општина Пробиштип
Ранко Давитков

